

Коалиција на младински организации СЕГА објавува

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО

**на ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ
Троген, Швајцарија**

Период на размена: 17.10.-31.10.2017

Датум на поаѓање: 16.10.2017

Датум на враќање: 01.11.2017

Проект: “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”

Цел: Учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Одговорности по завршување на интеркултурната размена: Задолжителна вклученост на учесниците во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Финансиско учество на учесниците за размената: 674.00 МКД.

***Екскрзиите за време на размената не се вклучени во сумата за финансиско учество.**

Критериуми за учество:

- Година на раѓање: **2000/2001**
- Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од **17.04.2018** година
- Ученици кои посетуваат редовна настава во СОУ “Ибрахим Темо” – Струга, Гимназија “Добри Даскалов” - Кавадарци, Гимназија “Јосип Броз Тито” - Битола, СОУ “Здравко Чочковски” - Дебар, ОСТУ “Гостивар” - Гостивар.
- Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
- Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
- Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
- Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоритизирани.

Сите заинтересирани ученици, може да се пријават на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 10.09.2017 година. Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју во периодот 14.09.-20.09.2017 година.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации
обратете се на е-маил aplikacija@sega.org.mk.